

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија " број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број 4/03, 2/06,15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а

за организирање јавна анкета и јавна презентација за Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од Блок 23 и дел од Блок 24, У.Е.9 по ГУП за град Струмица, Општина Струмица

Член 1

Се организира јавна анкета и јавна презентација за Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од Блок 23 и дел од Блок 24, У.Е.9 по ГУП за град Струмица, Општина Струмица со површина од 7.9963 ха. кој граничи:

- од источната страна по осовина на ул."Новопланирана 1", индустриска;
- од југоисточна страна по осовина на ул."2", магистрална
- од северната страна оди по осовина на ул."11", магистрална;
- од западната страна оди по осовина ул."Климент Охридски", магистрална;

Член 2

Одлуката за организирање на јавна анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи, на ВЕБ страницата на Општина Струмица – е-урбанизам, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

Член 3

Јавната анкета ќе трае од 13.11.2019 год. до 26.11.2019 год., а јавната презентација ќе се одржи на ден 15.11.2019 година во 11:30 часот во просториите на Дом на АРМ Струмица.

Член 4

Деталниот урбанистички план за дел од Блок 23 и дел од Блок 24, У.Е.9 по ГУП за град Струмица, Општина Струмица ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" бр.34.

Член 5

Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр.09-8470/2
07.11.2019 год
С т р у м и ц а

Општина Струмица
Градоначалник
Коста Јаневски

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16,64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација за Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од Блок 23 и дел од Блок 24, У.Е.9 по ГУП за град Струмица, Општина Струмица

1. Се формира Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација за Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од Блок 23 и дел од Блок 24, У.Е.9 по ГУП за град Струмица, Општина Струмица со површина од 7.9963 ха во состав:

- Софија Ристова - Раководител на Одделението за урбанизам,
- Андреј Митев - претставник на изготвувачот на планот;
- Александра Едровска - дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната анкета од 13.11.2019 год. до 26.11.2019 год., а јавната презентација на ден 15.11.2019 година во 11:30 часот во просториите на Дом на АРМ Струмица.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-8470/3
07.11.2019 год
С т р у м и ц а

Општина Струмица
Градоначалник
Коста Јаневски

Врз основа на член 39 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,1/15, 8/18 и 16/19) Градоначалникот на општина Струмица, објавува

С О О П Ш Т Е Н И Е

Се организира јавна анкета и јавна презентација за Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од Блок 23 и дел од Блок 24, У.Е.9 по ГУП за град Струмица, Општина Струмица со површина од 7.9963 ха кој граничи:

- од источната страна по осовина на ул."Новопланирана 1", индустриска;
- од југоисточна страна по осовина на ул."2", магистрална
- од северната страна оди по осовина на ул."11", магистрална;
- од западната страна оди по осовина ул."Климент Охридски", магистрална;

Одлуките за организирање на јавна анкета и јавна презентација се објавени на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи, на ВЕБ страницата на Општина Струмица – е-урбанизам, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

Јавната анкета ќе трае од 13.11.2019 год. до 26.11.2019 год.

Заинтересираните граѓани и правни лица, своите забелешки на посебни анкетни листови, ќе можат да ги достават во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи.

Јавната презентација ќе се одржи во просториите на Дом на АРМ Струмица, на ден 15.11.2019 година во 11:30 часот

Бр.09-8470/4
07.11.2019 год
С т р у м и ц а

Општина Струмица
Градоначалник
Коста Јаневски